



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

19.02.2019 год.

Бр.Ш

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актиите донесени на 28-та седница на Советот на Општина Крушево одржана на ден 18.02.2019 год.

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на 28-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 18.02.2019 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

Бр. 09-277/1 од 19.02.2019 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
м-р Томе Христоски, с.р.

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр. бр.1/2007 и 16/2014) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на 28-та седница, одржана на 18.02.2019 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ УСВОЈУВА записникот од 25-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 27.12.2018 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

Бр.08-244/3 од 18.02.2019 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Томе Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр. бр.1/2007 и 16/2014) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на 28-та седница, одржана на 18.02.2019 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ УСВОЈУВА записникот од 26-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 11.01.2019 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

Бр.08-244/4 од 18.02.2019 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Томе Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр. бр.1/2007 и 16/2014) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на 28-та седница, одржана на 18.02.2019 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ УСВОЈУВА записникот од 27-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 18.01.2019 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

Бр.08-244/5 од 18.02.2019 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Томе Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 11 став 3 и член 25 став 3 од Законот за полиција (“Сл.весник на Р.М.” бр.114/06; 6/09; 145/12; 41/14; 33/15; 31/16; 106/16; 120/16; 21/18 и 64/18) и член 21 став 1 точка 49 и член 94 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 18.02.2019 година, донесе:

О Д Л У К А

за формирање на Локален Совет за превенција

Член 1

Се формира Локален Совет за превенција како советодавно и координативно тело, заради оставување на соработка и зајакнување на соработката и довербата во работата на Полицијата.

Член 2

Целта на Локалниот Совет за превенција се состои во изградба на заеднички препораки за подобрување на Јавната безбедност на подрачјето на Општина Крушево како и градење на доверба и партнерски односи во превенција на појавите што влијаат на Јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот.

Член 3

Со формирањето на Локалниот Совет за превенција ќе се овозможи зајакнување на полициската ефикасност, ќе се обезбеди унапредување на безбедноста во Општината, се подигнува квалитетот на живот во Општината на повисоко ниво, а исто така се подигнува на повисоко ниво сигурноста кај полицијата при вршење на својата работа и се зголемува нивото на задоволство од работа.

Локалниот Совет за превенција ги декетктира локалните проблеми дава предлози за решавање на проблемите и им пружа помош и заштита на граѓаните.

Член 4

Локалниот Совет за превенција се формира во следниов состав:

- м-р Томе Христоски-Градоначалник на Општина Крушево-претседавач на ЛСП;
- Тома Петроски-Претседател на Совет на Општина Крушево;
- Никола Божиноски-Командир на полициска станица Крушево;

- Расим Сулејманоски-Полициска станица Крушево;

- Костадин Ѓорѓиески- Полициска станица Крушево-сектор сообраќај;

- Оливера Чавкароска-претставник од образование;

- Василика Чавкароска-претставник од ЦСР-Крушево;

- Еран Мемедоски-член на Совет на Општина Крушево;

- Садат Имероски-член на Советот на Општина Крушево;

- Лефкија Гажоска-претставник од НВО;

- Марија Петроска-претставник на Локалниот младински Совет;

- д-р Зорица Манчевска-Трајчулеска-претставник од областа на здравството;

- Сотир Габелоски-задолжен за односи со јавност во Општина Крушево;

- Јасмина Димоска-секретар во Локалниот Совет за превенција.

Член 5

Во работата на Локалниот Совет за превенција ќе се вклучат и други променливи членови во зависност од темата и проблемите за кои ќе расправа Советот.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи одлуката за формирање на Локален Совет за превенција бр.07-1110/6 од 10.11.2008 година.

Бр.08-244/6 од 18.02.2019 година.


**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Согласно член 11 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Сл.Весник на РМ” бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Сл.Весник на РМ” бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/2016 година.), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Крушево („ Сл. гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007 и 16/2014 година) , Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 18.02.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
со која се утврдува да се донесе
урбанистичко планска документација за
усогласување на намената на земјиштето
во
Општина Крушево

Член 1

СЕ УТВРДУВА дека ќе се донесе урбанистичко - планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно намената на бесправниот објект кој се вклопува за Нуран Имероски на КП. бр. 127/4 КО Саждево во село Саждево према графичкиот прилог кој е составен дел на оваа одлука.



Член 2

Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-244/7 од 18.02.2019 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.5/2002), член 21 став 1 точка 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево ("Сл.гласник на Општина Крушево" бр.1/2007 и 16/14) и одредбите од Методологијата за определување на критериуми за доделување на финансиска поддршка на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крушево бр.08-423/11 од 05.04.2018 година, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 18.02.2019 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за предлог-членови на
комисијата за распределба на средствва

1. За членови на комисијата за распределба на средства за финансирање на проекти на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крушево за 2019 година се предлагаат:

- Александар Стојчески;
- Еран Мемедоски;
- Абуш Изеирски;

2. Примерок од решението да се достави до Градоначалникот на Општина Крушево кој ја формира комисијата и архива на Општина Крушево.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-244/8 од 18.02.2019 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.5/2002), член 32 став 2 од Законот за финансирање на Единиците на локална самоуправа ("Сл.весник на Р.М." бр.61/2004; 96/2004; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 и 209/18) и член 21 став 1 точка 4 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 18.02.2019 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

за усвојување на кварталниот Извештај за
извршување на Буџетот
на Општина Крушево за периодот од
01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

1. **СЕ УСВОЈУВА** кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-244/9 од 18.02.2019 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 17 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележја ("Сл.весник на Р.М." бр.66/04, 89/08 и 152/15), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М." бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 19 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина

Крушево на седницата одржана на 18.02.2019 година, донесе:

ПРОГРАМА
за одбележување на значајни настани и
истакнати личности со спомен обележја за
2019/2024 година

Член 1

Со оваа Програма се уредуваат прашањата поврзани со одбележувањето на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја, условите и постапката за нивно подигање, одговорните субјекти, заштитата и нивно чување, согласно одредбите од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата.

Член 2

Со подигање на спомен обележје се одбележуваат значајни настани и личности од Историјата и културата на граѓаните на Република Македонија од локално значење за Општина Крушево.

Член 3

Спомен обележјата се: бисти, скулптури, плочи, чешми, фонтани и други уметнички и архитектонски дела и творби.

Член 4

Спомен обележје може да подига општината согласно законот.

Правни и физички лица можат да дадат иницијатива до Советот на Општината за подигање на спомен обележје, како и да вложуваат средства за нивно подигање.

Странски државјани и лица без државјанство можат да вложуваат средства за подигање на спомен обележје.

Член 5

За подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на спомен обележјата Советот на Општина Крушево донесува Одлука.

Член 6

Советот на Општина Крушево именува Одбор за подигање на спомен обележје од 8 (осум) члена од редот на советниците, архитекти, технолози, историчари и научни-културни поединци со мандат до завршување на спомен обележјето.

Член 7

Одборот ги врши следниве работи:
- рапишува Јавен Конкурс за изработка на идеен Проект за подигање на спомен обележје;

- ги разгледува општита прашања и предлага мерки и активности во врска со подигањето на спомен обележје;

- го следи извршувањето на одлуката за подигање на спомен обележјето и за тоа со Извештај го известува Советот на општината;
- врши и други работи согласно со одлуката и другите прописи кои се однесуваат на реализација на активностите.

Член 8

Одборот распишува Јавен конкурс за изработка на идеен Проект и се грижи за спроведување на постапката и за изборот на Проектот што ќе се реализира во согласност со одредбите од Законот.

Член 9

Конкурсот за изработка на идеен Проект е анонимен, а резултатите од Конкурсот се објавуваат во дневниот печат.

Рокот за пријавување на конкурсот изнесува 30 дена од денот на распишување на конкурсот, а крајниот рок за избор на идејниот Проект за подигање на спомен обележјето изнесува 90 дена од денот на завршување на конкурсот.

Член 10

Конкурсот за изработка на идеен Проект содржи:

- опис на видот и содржината на спомен обележјето;
- местоположба каде ќе се гради;
- основни елементи за текстот што би бил истакнат;
- потребна докуменатција и прилози што треба да ги содржи идејниот Проект;
- пресметковна вредност на спомен обележјето;
- износи на наградите, евентуалните откупи и начинот на регулирање на авторското право;
- рок за пријавување на конкурсот;
- други услови од значење за изработката на идејниот проект;

Член 11

На конкурсот можат да учествуваат домашни и странски физички и правни лица.

Учесниците на конкурсот се пријавуваат под шифра.

Член 12

Идејниот Проект треба да биде погоден за излагање и изведба.

Одборот е должен идејните проекти јавн да ги изложи.

Одборот го избира идејниот Проект со мнозинство гласови и за тоа го информира Советот на Општината.

Член 13

Спомен обележје може да се премести односно отстрани со Одлука на Советот на Општината по претходно мислење од правното лице што управува и се грижи за чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на спомен обележјето.

Член 14

Со Одлука Советот на општина го уредува начинот за вршење на измени на подигањето на спомен обележје или преземање на дејствија во негова непосредна околина со кои може да се наруши интегритетот на спомен обележјето.

Член 15

Трошките за преместување т.е. отстранување на спомен обележјето ги сноси инвеститорот на чие што барање се врши преместувањето односно отстранувањето.

Член 16

За подигнатите спомен обележја се водат посебни регистри.

Регистрите на спомен обележјата за своето подрачје ги води Општина Крушево.

Пријава за упис на спомен обележје во регистарот поднесува одборот.

Пријавата се поднесува во рок од 30 дена од денот на предавањето на користење на спомен обележјето.

Заради упис на спомен обележјето во Централниот регистер на спомен обележја Советот на општината е должен да му достави на Министерството извод од регистерот во рок од 15 дена од денот на извршениот упис во општинскиот регистер односно неговата измена.

Член 17

На заштитата на спомен обележјата на кои, согласно со Закон, име е утврден статус на културно наследство се применува законот за заштита на културното наследство.

Член 18

На подигањето на спомен обележје се применуваат прописите за изградба на инвестициони проекти и прописите за урбанистичко планирање.

Одобрение за градење издава надлежен орган согласно со закон.

Одобрение за градење не смее да се издаде ако спомен обележјето не се содржи во Програмата и ако за него не е донесена одлуката од член 5 на оваа Програма.

Член 19

Општина Крушево во текот на 2013/2015 година ќе ги одбележува следниве настани и личности со спомен обележја:

1. Изградба на Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево

- со ова се одбележува ликот и делото на Тодор Проески

- спомен обележјето според позицијата и намената треба да има клучно значење во градењето на репрезентативноста и препознатливоста на споменот на Тодор Проески, задоволувајќи ги највисоките естетски, уметнички и архитектонски критериуми преку примена на современ, модерен архитектонски израз и современи материјали;

- локација за подигање: градски гробишта Крушево;

-пораката која треба да ја симболизира спомен обележјето - овековечување на гробното место

- Подигањето на спомен обележјето ќе се финансира од страна на Министерство за култура на РМ ;

- рок за подигање е до крајот на 2019 година;

- до сега споменот на Тодор Проески се одбележува со секојдневни посети на гробното место од страна на многубројните негови обожаватели и полагање на венци и свежо цвеќе на датумите битни во периодот од неговото раѓање до смртта;

2. Спомен обележје на месноста „Слива,,

-со ова се одбележува големата битка на месноста „Слива,, како мошне значаен настан при одбраната на Крушевската Република од 1903 година;

-настанот се случил на 13 август 1903 година кога по наредба на Горското Начелство 40 комити на чело со Ѓорѓи Стојанов речиси цел ден ја бранат отстапницата на Главниот Штаб и цивилното население пред налетот на 2000 аскер. Во борбата загинале сите комити освен 4 кои случајно се спасиле;

- спомен обележјето да претставува скулптура;

- локација за подигање е месноста „Слива,;

-пораката треба да ја симболизира спомен обележјето е желбата за слобода, саможртвата, спроведување на наредбата во име на помалку цивилни жртви и секако огромното херојство на паднатите борци;

- текстот што би бил напишан да го содржи обраќањето на Ѓорѓи Стојанов пред комитите, пред започнување на битката;

-Подигањето на спомен обележјето ќе се финансира од страна на Министерство за култура на РМ и Општина Крушево;

- рок за подигање е 1 година;

- до сега овој настан се одбележувал со полагање на венци и свежо цвеќе на 2 август;

3. Поставување на спомен обележје за Ташку Маскарчето, жив закопан во 1913 година во с.Растојца;

4. Поставување на спомен плочи за настани од Илинденското востание (на куќата на Томе Никле);

5. Поставување на спомен обележје за Никола Киров Мајски;

6. Оформување на „Парк на бистите,, со дислокација на неколку бисти (од дворот на „Голд текс,, и „Нико Доага“) на месноста Гумење односно Корзо;

7. Спомен обележје за Петре Филипович Гарката;

8. Спомен обележје за Наум Тахов, собирач на народни умотворби од 19 век;

9. Спомен обележје за Наум Томалевски;

10. Спомен обележје и погребување на Петар Ацев (Со можност за формирање на Алеа на Илинденци);

11.Заштита на гробните места значајни личности од преродбенскиот, илинденскиот и др. периоди на гробните парцели во Крушево;

12.Спомен обележје за војводата Блаже Крстев Биринчето;

13.Поставување спомен обележје за војводата Методи Стојчев;

Член 20

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во Службен Гласник на Општина Крушево.

Бр.08-244/10 од 18.02.2019 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ”, бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.64/18 и бр.168/18 година), член 22, став 1, точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6 и 7 од Статутот на Општина Крушево („Сл. Гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 18.02.2019 година ја донесе следната:

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА КРУШЕВО ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за Урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2019 година бр.08-51/9 од 11.01.2019 година, се вршат измени и дополнувања:

- во точка 2 ставот 2.1. се менува и гласи:

2.1. Регулациски план за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 9, Општина Крушево. Површина на плански опфат 22.01 ха

Границата на планскиот опфат на кој ќе се врши изготвување на Регулацискиот план е прикажана во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.



после став 2.1 се додаваат два нови става 2.2 и 2.3

2.2. Регулациски план за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 11, Општина Крушево. Површина на плански опфат 10.99 ха

Границата на планскиот опфат на кој ќе се врши изготвување на Регулацискиот план е прикажана во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.



2.3. Регулациони план за ГРАДСКА ЧЕТВРТ 3, Блок 3.2 и 3.3, Општина Крушево. Површина на плански опфат 2.76 ха

Границата на планскиот опфат на кој ќе се врши изготвување на Регулациониот план е прикажана во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.



Во точка 5 - Проекти за инфраструктура, став 5.19, се менува и гласи: Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба, Цевковод со резервоар за вода - 100м³ во с. Белушино, Општина Крушево.

Границата на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на проектот за инфраструктура е прикажана во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.



После став 5.19 се додава нов став 5.20 кој гласи

5.20. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов нисконапонски надземен вод низ КП бр. 1360/2, бр. 847, бр. 1351/2 и бр.874, КО Врбоец, Општина Крушево

Границата на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на проектот за инфраструктура е прикажана во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.



- точка 6 се дополнува со нов став 6.3 и гласи:

6.3. Архитектонско урбанистички проект за спојување на градежни парцели ГП 1.7 и ГП 1.8 формирани во УПВНМ за индустриска зона Опаленик, КО Алданци, Општина Крушево

Границата на проектниот опфат на кој ќе се врши изготвување на архитектонско урбанистичкиот проект е прикажана во графичкиот приказ, кој е составен дел на оваа програма.



2.Ова изменување и дополнување влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Крушево и станува составен дел на Програмата за урбанистичко планирање за 2019 година со бр. 08-51/9 од 11.01.2019 година.

Бр.08-244/11 од 18.02.2019 година.
Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Р.М.“ бр.149/14, 149/15 и 53/16), член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа („Сл.весник“ на Р.М.“ бр.5/2002), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на ден 18.12.2019 година, донесе:

П Л А Н

за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Крушево за период 2019 – 2020 година

1. ВОВЕД

Две годишниот план за решавање на проблемот со бездомните животни – третман на бездомните кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот, се базира на одредбите содржани во членовите 26, 27, 28, 29 и член 30 од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на РМЖЖ бр. 149/14; 149/15; 53/16) и обврските на општините кои произлегуваат од истиот закон.

Со овој План се утврдува стратегијата, активностите за третирање на бездомните животни, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот, условите, организацијата и обемот на извршувањето, како и начинот на финансирањето, за планиран период од 2 години односно од 2019 – 2020 година, за кој период сметаме дека ќе успееме во обврската да ја ставиме под контрола популацијата на кучињата на територијата на нашата Општина.

За решавање на проблемот поврзан со зголемено присуство на бездомните животни, односно за контрола на нивниот број, од страна на Светската здравствена организација, како единствено ефикасен и одржлив е препорачан хуманиот начин на третирање на овие животни, т.е. нивната масовна стерилизација, вакцинација и повторно враќање на територијата од која се заловени, што ќе се уредува со носење на Годишни програми и дополнувања во Одлуката за комунален ред на Општина Крушево.

Поточно, со Планот и годишните програми се предвидува заловување и масовна стерилизација/кастрација и вакцинација на бездомните животни, т.е. сите животни дефинирани како слободни на одредена територија. По стерилизацијата/кастрацијата и вакцинација на

животните истите се враќаат на територијата од којашто биле заловени и каде што продолжуваат да живеат. Поради порастот на популацијата, за најбрз загарантиран ефект препорачливо е 70% од кучињата во одредено географско подрачје да се стерилизираат/кастрираат во рок од 6 месеци. Со 75% стерелизирани/кастрирани единки, процентот на напредок на популацијата станува 0%, по што бројот на кучиња природно почнува да опаѓа. По стерилизација/кастрација сите животни ќе се вакцинираат, ќе се обележат (ушна маркичка или чип), ќе се фотографираат и регистрираат.

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Општина Крушево како основен носител на Планот и Годишните програми и релевантен субјект во решавање на проблемот со бездомните животни на својата територија, ќе се раководи од следните принципи:

2.1. Принцип на континуитет – Повеќегодишниот План ќе се остварува со донесување и реализација на годишните програми, со градење на стратегија и ќе се надоврзува на останати проекти кои се претходно направени, усвоени и преименувани во оваа област (или алтернативно кои ќе бидат направени).

2.2. Универзален принцип – со Планот се предвидува повеќегодишно сеопфатно третирање и надминување/решавање на проблемите во врска со чувањето на животни од неодговорен однос кон животните, нивно неадекватно чување и неконтролирано размножување, како и напуштање и занемарување, проблеми кои се во најголема мерка главен причинител за зголемување бројот на напуштени животни. Од тие причини клучно е да се превземат мерки кои ќе резултираат со зголемување на одговорноста на сопствениците на животни.

Комуналната инспекциска служба ќе врши контрола на терен за спроведување на обврските на граѓаните, согласно дополнувањето на Одлуката за комунален ред. Од овие причини неопходно е да се изврши и дополнување на Одлуката за комунален ред на подрачјето на Општина Крушево, со кое ќе се уреди:

- Обврската за идентификација и регистрација на домашни миленици,
- Нивна заштита од суровост и занемарување, начин на сместување и чување под соодветни услови за секој вид на куче во сопствената дворна површина,
- Ќе се забрани непречено размножување на сопствените кучиња, освен во услови на регистрирана одгледувачница и
- Да се предвидат санкции за напуштање на миленик.

Општина Крушево во соработка со локалните образовни и социјални институции ќе ги запознава најмладите категории на граѓани со етички и законски обврски на сопствениците на миленици, преку едукативни предавања.

2.3. Принцип на одржливост – Планот воспоставува систем за контрола и со самото тоа намалување на популацијата на бездомни кучиња од населението во општината, со што трајно ќе се реши овој проблем, односно ќе има постојана контрола на него.

Обрзованието е едно од долгорочните позитивни решенија за контрола на бездомните животни, па затоа од фундаментално значење е промовирањето на едукативни кампањи насочени кон промовирање на непречена и конструктивна коегзистенција меѓу луѓето и животните и одговорен однос кон животните. За да се постигнат споменатите резултати, потребно е во овие кампањи покрај сопствениците на животни, да се вклучат сите категории на граѓани (возрасни, млади и деца), со вклучување на сите релевантни чинители (на пример училиштата и медиумите), како и луѓето кои работат со животни. Главни аспекти се однесуваат на следново:

- Да се воведат концептот на одговорно сопствеништво, важноста од стерилизација, вакцинација, идентификација и регистрација;
- Да се поттикнат сопствениците да се стерилизираат, вакцинираат, да ги идентификуваат и да ги регистрираат своите миленици;
- Да се поттикнат и промовираат најдобрите практики од соседните земји;
- Да се промовира одговорна грижа за „маалските жж - бездомни кучиња“;
- Да се едуцираат граѓаните и да се промовира почитувањето на биолошките, психолошки и етиолошки потреби на милениците;
- Да се поттикни волонтерството во прифалиштата за кучиња и одговорното вдување;
- Да се обесхрабри купувањето на домашни миленици;
- Да се поттикнат луѓето да пријавуваат малтретирање, злоупотреба и убиство на животни до соодветните органи;
- Да се обучат луѓето кои работат со животни (како во прифалиштата, така и на улиците).

2.5. Принцип на соработка – Планот се реализира преку заеднички напори и соработка на релевантните државни и локални власти, ветеринарни организации, комуналните претпријатија и пред се здруженијата за заштита на животни.

3. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ

Главна цел на Планот на контрола над популацијата на бездомните кучиња во Општина Крушево, ефикасно, одговорно, хумано, трајно надминување на проблемот со што ќе се гарантира здравствена заштита и јавната безбедност на населението и спречи создавање/прилив на нови кучиња на улица преку:

1) Спроведување на стратегијата „залови – стерилизирај – вакцинирај – врати жж на бездомните кучиња и сите кучиња кои се затекнати слободни на улица и

2) Комплементарност со друг вид мерки предвидени во рамките на Одлука за комунален ред и/или друг вид правни акти во надлежност на општината, со кои ќе се поттикне и дефинира одговорното чување на домашни миленици (забрана за неконтролирано размножување на милениците освен во услови дефинирани со Законот за заштита и благосостојба на животните и забрана за нивно напуштање).

Со спроведувањето на две годишниот план се воспоставува т.е. гарантира минимална и контролирана бројка на напуштени кучиња на јавните места кои ја штитат локацијата од прилив на нови единки (непознати на населението, репродуктивно способни), со што ќе се избегнат непријатностите и потешките последици за граѓаните и самите животни.

Контролата на популацијата на бездомните кучиња првенствено се постигнува со стерилизацијата/кастрацијата, вакцинација, обележување и повторно враќање на животните на територијата од која што биле заловени, и е метода од суштинска важност за контрола на прекумерната бројност. Со тоа се превенираат несакани раѓања, нема непотребни трошоци за долготрајно стационирање на животните во прифатилиштата, се избегнува нехумано усмртување кое проблемот само го продлабочува. Стерилизираните – кастрираните кучиња повеќе не се размножуваат, се разбива појавата на глутници кои се резултат на женки во циклус, се урамнотежува хормонален статус на животните, случаите на каснувања опаѓаат за 95%. Кучињата се вакцинирани, прочистени од внатрешни и надворешни паразити и здрави. Се воспоставува контрола на теренот при што се исклучува можноста за појава на беснило. Обележаните кучиња се познати на населението и имаат поголеми шанси да се вдомат. Вратени на локацијата од која се заловени ја чуваат локацијата од миграција на други единки со што се превенираат болести и зарази. Трошоците се еднократни и разумни, нема непотребни трошоци за долготрајно стационирање на животните во прифатилиштата.

Со позитивни законски акти кои ќе го опфатат одговорното сопствеништво и примена на системска стерилзација/кастрација, проблемот се решава ефикасно, хумано и трајно.

жжЗалови – стерилизирај – вакцинирај – врати, е востановена како единствена ефикасна стратегија и од страна на Светската Здравствена Организација.

Напорен сегмент битен за постигнување на правилна контрола на популацијата на бездомни животни е едукација на населението и промовирање мерки за стерилзација на кучиња од страна на нивните сопственици во согласност со важечките законски прописи и мерки против напуштање животни (трајно обележување чипови и регистрација на сопствениците на кучињата, едукација на сопствениците, казнување за неогворните сопствениците).

4. ПРЕДМЕТ НА ПЛАНОТ

Предмет на Планот е определување на мерки и активности што треба да се превземат во период од 2019 и 2020 година за ефикасна контрола и заштита на популацијата на бездомни кучиња.

Активностите за хумано третирање на бездомните кучиња-скитници на територијата на Општина Крушево подразбираат:

- Заловување на кучињата,
- Транспорт до прифатилиште,
- Прием и преглед од доктор по ветеринарна медицина,
- Лабораториско испитување на заразни болести согласно прописите од областа на ветеринарното законодавство, вклучувајќи испитување од болеста лајшманиоза,
- Ветеринарно медицински третман на кучињата, овариохистеректомија и орхиектомија,
- Постоперативно сместување и нега,
- Вакцинација и дехелментација,
- Идентификација и водење евиденција,
- Враќање на заловените кучиња на реонот на нивно заловување или вдомување на кучињата,
- Еутаназија на кучињата согласно прописите од областа на ветеринарното здравство,
- Едукација и подигнување на јавната свесткај населението.

4.1. Заловување и транспорт

Процесот на заловување на бездомните кучиња претставува првата активност која е директно изложена на судот на јавноста. Квалитетот на заловувањето, однесувањето на персоналот кон јавноста и особено кон заловените животни може да даде позитивна слика за целата активност, но од друга страна, некоректно сработено, може да ги траумира животните, изложи на физичка и психолошка болка, а последователно и да предизвика многу несакани реакции од лицата во

непосредна околина кои се грижат за кучињата и случајните минувачи. Заради тоа, изборот на персоналот треба да биде соодветен на самата процедура, лицата треба да бидат обучувани и сертифицирани за користење на методите за хумано заловување, но пред се да не се чувствуваат анимозитет и прерасуди кон бездомните кучиња, како и да се способни да контактираат со луѓето на начин кој нема да ја компромитира акцијата.

Работниците ангажирани за заловување на бездомните животни треба да се опремени со соодветна униформа и средства за лична заштита, како и опрема: соодветно возило и приколка, јамки и мрежи за заловување, пушка (сафари) за привремено успивање со средство за времена парализа – успивање, корпи – кафези за транспорт, околувратници и водилки. На лице место се врши теренска идентификација на посебни обрасци за евиденција и идентификација – секое заловено куче веднаш се евидентира, се заведуваат податоци за животното како раса, пол, старост, особени знаци, место на заловување и др.

Транспорт од местото на заловување до прифатилиште, се врши со специјално возило опремено со соодветна опрема за сместување на животните.

4.2. Престој во прифатилиште, ветеринарно медицински третман и понатамошно постапување со третираниите кучиња.

Заловените кучиња се транспортираат до прифатилиште, кое е регистрирано и има одобрување од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија. Прифатилиштето треба да обезбедува елементарни услови за спроведување на соодветни мерки и персонал за ефикасна заштита на животните, редовно хранење и напојување и доколку е потребно лекување на животните.

Кучињата се сместуваат во просториите за прием во кои се врши набљудување на кучињата од страна на договорот по ветеринарна медицина кој врши преглед на заловени кучиња и ги спроведува сите мерки согласно закон и тој одредува кои од нив ги исполнуваат критериумите за еутаназија.

Медицински третман на здрави кучиња ќе се врши на следниот начин:

Сите клинички здрави животни се транспортираат до Ветеринарно друштво кое е одобрено од Агенција за храна и ветеринарство за ветеринарно медицински третман на бездомните кучиња од прифатилиштето, за што треба да се поседува валиден склучен договор, односно во посебен дел за оперативна и болничко лекување во прифатилиштето доколку го поседува. Сите животни кои по мислење на ветеринарен доктор ги исполнуваат критериумите за операција се оперираат-стерилизираат. По завршената операција и пост оперативно опоравување животните се враќаат назад во прифатилиштето, односно во делот

за престој во прифатилиштето каде се врши нивно редовно хранење и постојан надзор од страна на обучени лица.

Прифатилиштето се одржува согласно санитарно-хигиенските прописи: боксовите во прифатилиштето редовно да се чистат, се врши дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и соодветна дератизација на целиот простор. Изведувачот на програмата е должен да склучи договор со овластен оператор за нештетно отстранување на лешеви и нус производи од животинско потекло, во специјално изградена гробна јама на соодветна комунална депонија, а исто така ќе ги собира и транспортира фекалиите/отпадот од прифатилиштата.

Непосредно при напуштање на прифатилиштето кучињата се вакцинираат против болеста беснило и се третираат со средство против ендопаразити и ектопаразити. Третираните кучиња и обележани со микрочип се враќаат во реонот на заловување или се вдомуваат, а вдомените се регистрираат во ветеринарно информативен систем. Приоритет ќе се дава на вдомување на животните.

Еутаназија ќе се врши:

-Во согласност со важечките законските прописи и наредби,

-Кога животното е заболено од зараза или паразитска болест која може да се пренесе на други животни или луѓето, животното е заболено од други болести кај кои лечењето е долго или со несигурна прогноза, тешко повредени животни, животни кои видливо страдаат или стари изнемоштени животни,

-Кога кучињата претставуваат опасност кон луѓето или другите животни и

-Кога кучињата поминувале минимум временски период за исцрпување на можноста за вдомување.

4.3 Едукација и подигнување на јавната свест кај населението

Подигнувањето на јавната свест е клучна за справување и хуман третман на кучињата скитници. Промовирање на разни форми на комуникација со граѓаните, спроведување едукативни и промотивни активности за подигнување на јавната свест за постапување со бездомни кучиња, организирање акции и настани за вдомување на кучиња, се важен дел кој на подолг рок ќе го ограничи бројот на кучиња на улица и ќе овозможи одржливост на планските активности.

5. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ

Планот предвидува, согласно со финансиските можности на општината, интензитетот на заловување и третирање на бездомните кучиња на територија на општината Крушево, да изнесува околу 50 кучиња на годишно ниво, а капацитетот на сместување во прифатилиште да ги исполнува условите за сместување до 10 бездомни кучиња/месечно.

Согласно Планот, сите подетални активности ќе се предвидат во Годишни програми за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територија на Општина Крушево.

6. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите кои се предвидени во Планот, а ќе бидат подетално опишани во Годишните програми, ќе се финансираат од Буџетот на Општина Крушево за планираниот период 2019-2020. Општина Крушево ќе врши трансфер на средства на изведувачот на програмите, избран на јавен повик.

За 2019 година Општина Крушево планира сума од 380.000,00 денари.

За 2020 година Општина Крушево планира сума од 380.000,00 денари.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Планот за контрола за популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Крушево, за период 2019-2020, ќе се применува по одобрување на истиот од Агенцијата за храна и ветеринарство на РМ и донесување од страна на Советот на општината.

Надзор над реализацијата на Планот ќе врши Одделението за инспекциски надзор во Општина Крушево.

Бр.08-244/12 од 18.02.2019 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 34 и 38 од Законот за културата (“Сл.весник на Р.М.” бр.31/98; 49/03; 82/05; 24/07; 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15; 39/16 и 11/18), член 62 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Градоначалникот на Општина Крушево, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за именување на ВД директор на
Домот на културата “Наум Наумовски-Борче”
Крушево**

1. ВАЛЕНТИН ТАСЕСКИ од Крушево ул.”Нико Доага” бр.120, СЕ ИМЕНУВА за ВД Директор на Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево од редот на вработените.

2. ВД директорот ќе ја извршува функцијата до избор на директор, но не подолго од 6 (шест) месеци.

3. ВД Директорот ги има сите права и обврски на директор на Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево.

4. Општина Крушево, веднаш по именувањето ВД Директор ќе распише конкурс за директор.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Крушево.

6. Примерок од ова Решение да се достави до именуваниот, Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево и Архива на Општина Крушево.

О б р а з л о ж е н и е

На ВД Директорот на Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево, Мирјана Проеска и престана мандатот, затоа што истече мандатот за кој што беше именувана со решение бр.09-680/5 од 10.07.2018 година.

Согласно член 34 од Законот за културата, Градоначалникот на Општина Крушево веднаш именува ВД директор, без конкурс, од редот на вработените.

ВД директорот ги има сите права и обврски на директор на Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево.

ВД директор се именува за време до изборот на директор, а најдолго за 6 (шест) месеци.

Врз основа на горе наведеното, Градоначалникот реши како во диспозитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство: Против ова Решение допуштена е жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 8 (осум) од дена од приемот на истото.

Бр. 09-175/1 од 29.01.2019 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
м-р Томе Христоски, с.р.

С О Д Р Ж И Н А

| Ре.бр. | стр. |
|--|------|
| 1. Заклучок за објавување на актите од 28-та седница на Советот на Општина Крушево..... | 1 |
| 2. Заклучок за усвојување на записникот од 25-та седница на Советот на Општина Крушево | 1 |
| 3. Заклучок за усвојување на записникот од 26-та седница на Советот на Општина Крушево | 1 |
| 4. Заклучок за усвојување на записникот од 27-та седница на Советот на Општина Крушево | 1 |

5. Одлука за формирање на Локален Совет за превенција

2
6. Одлука со која се утврдува да се донесе урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето во Општина Крушево на барање од Нуран Имероски од с.Саждево

3
7. Решение за предлог-членови на комисијата за распределба на средства

3
8. Заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Крушево за периодот од 01.01.2018 година до 31.01.2018 година

3
9. Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја за 2019/2024 година

4
10. Измена и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на Општина Крушево за 2019 година

6
11. План за контрола на популацијата за бездомни кучиња на територијата на Општина Крушево за период 2019-2020 година

8

Редакциски одбор на Општина Крушево.

